

НАРОДОТ ВЕЌЕ ВИДЕ

"Граѓаните упатија многу јасна порака дека го отфрлаат владиниот Закон за новата територијална поделба на РМ", вели Тодор Петров, претседател на Светскиот македонски конгрес, предлагач на граѓанската иницијатива за одржување референдум против новите локални меѓи.

"Ние секако ќе го контролираме процесот на одржување на референдумот, иако од страна на власта се можни сценарија и опструкции", истакнува Петров.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



Граѓанската иницијатива за одржување на задолжителен законодавен референдум против новата територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија, предложена од СМК и помогната од блокот на опозициони партии, здруженија на граѓани, ја доби првата битка со арогантната владејачка структура. Но, дури сега претстои борба со власта, која се обидува со разни манипулации и притисоци да ја уништи суштината на граѓанскиот отпор. Претседателот на СМК, Тодор Петров, вели дека очекува бројката од 180.000 потписи на избирачи да биде надмината, а на 26 овој месец овластените претставници од иницијаторот, ќе ги соберат обрасците со потписите од подрачните единици на Министерството за правда. Во меѓу-

време, власта се обидува да ја амортизира иницијативата со правни сопки, паралелни референдуми итн., дури и со проверка на потписите на граѓаните.

УСТАВОТ Е ЈАСЕН

"Уставниот цензус е исполнет - вели Петров - и референдум ќе има. Граѓаните упатија многу јасна порака дека го отфрлаат владиниот Закон за новата територијална поделба на РМ. Ароганцијата на власта, односно на поединци во неа, во однос на граѓанската иницијатива, зборува за нервозата и паниката која владее кај нив. Со изјавите - ако успее референдумот, тогаш оваа власт дефинитивно треба да си замине од политичката сцена во Македонија, сами си пресудија", истакнува Петров.

Собранието не одлучува, туку само распишува референдум, односно го одредува датумот на одржување на референдумот. Но, може ли да има некои правни изнедадувања од власта?

"Уставот е премногу јасен и прецизен. Според Законот, Собранието е должно само да го распише референдумот, односно да го определи денот на неговото одржување. Одлуката донесена на референдум е задолжителна, затоа што тој е основен инструмент за остварување на власта на граѓаните наспроти претставничката, законодавната и извршната власт", оценува Петров.

НАБЉУДУВАЧИ ОД ОБСЕ

Предлагачот потенцира дека ова, пред сè, е граѓанска иницијатива која не произле-

СИМУЛИРАЊЕ ЕТНИЧКИ ТЕНЗИИ

"Изјавите на Бучковски дека тие се против етнички референдум сами по себе се контрардикторни. Уште помалку, пак, станува збор за некакво српско сценарио. А, што, пак, толку Србија им легна на срце и таа им стана матрица за демократија - вели Петров - но, можно е да очекуваме дека ќе симулираат етнички тензии за да го одвлечат вниманието на јавноста, како што тоа го правела и досега".



Сѐ



гува од некоја фиктивна здружена опозиција или коалиција. На почетокот од акцијата тој упатил покана до сите парламентарни и вонпарламентарни политички партии, здруженија на граѓани и градоначалници за да се приклучат во собирањето потписи. Голем дел од нив својата волја ја декларираа во т.н. Движење на отпорот

против владината територијална поделба на РМ. Затоа била добредојдена секоја помош за да се анимираат граѓаните за успешно спроведување на референдумот. Поучени од проблемите кои се појавија за време на парламентарните и локалните избори, иницијаторот ќе побара присуство на меѓународни набљудувачи.

- "Ние ќе побараме набљудувачи од ОБСЕ, се разбира ако прифатат да испратат. Според Законот, имаме право на членови во сите гласачки одбори, на сите 3.000 гласачки места. Имаме право на претставници и во општинските изборни комисиии, како и во ДИК, задолжена за спроведување на референдумот. Исто-

временно, сите политички партии кои партиципираат во реализацијата на референдумот ќе можат да делегираат по еден набљудувач за секое гласачко место. Очекуваме дека на секое избирачко место контролата ќе биде зајакната со пет-шест набљудувачи. Ние ќе го контролираме процесот на одржување на референдумот, иако се можни секакви сценарија и опструкции. Некои луѓе можат да се лажат одредено време, но сите не можат постојано да се лажат, бидејќи народот веќе виде сè. Зрелоста на нацијата се демонстрира со успешната граѓанска иницијатива. Тоа е доволна порака дека народот си ја зеде судбината за државата во свои раце", вели Петров.

Коментирајќи ги изјавите на одредени челници од СДСМ за референдумот, како етнички референдум или реприза на некакво си српско сценарио, Петров потенцира дека тие сами паднаа во својата контрадикција.

- "Референдумот го распишува Собранието, за сите граѓани и на целата територија на државата. Референдумот не се распишува само за припадниците на македонскиот народ или за припадниците на една етничка заедница. Затоа, изјавите на Бучковски дека тие се против етнички референдум сами по себе се контрадикторни. Уште помалку, пак, станува збор за некакво српско сценарио. А, што, пак, толку Србија им легна на срце и таа им стана матрица за демократија - вели Петров - но, можно е да очекуваме дека ќе симулираат етнички тензии за да го одвлечат вниманието на јавноста, како што тоа го правела досега. Меѓутоа, не верувам дека ќе ги постигнат посакуваните ефекти, бидејќи народот го совлада прагот на стравот", истакнува Петров.